

SONY WALKMAN СЕРИЈА Е



Најновиот продукт на Sony од серијата Е, конечно е во продажба. Новите mp3 плеери имаат транспарентен OLED дисплеј и ќе се продаваат во големини од 1GB, 2GB и 4GB. Освен mp3 овој плеер пушта WMA, AAC и ATRAC. Директниот USB приклучок

овозможува да го поврзете со секој компјутер без потреба од кабел. Плеерот поседува Clear Audio технологија и има извонредно време на користење од 30 часа. Неговата големина е 22.4x82.9x13.6мм и тежи нешто повеќе од 35 грама. Цените во Јапонија се околу US\$ 125 (1Gb), US\$ 155 (2Gb) и US\$ 200 (4Gb). Најинтересната работа за ова малечко плеерче е дека 3 минути полнење е еднакво на 3 часа употреба!



SANYO ХАСТИ VPC-E1

"Sanyo" ја претстави првата водоотпорна видеокамера на светот. Досега за снимање под вода камерите користеа специјални заштитни средства. Камерата ги снима видеоматеријалите на резолуција од 640 x 480 пиксели во MPEG-4 формат и поддржува SD и SDHC

мемориски картички. Можно е и фотографирање, со големина од 6 мегапиксели и со x5 оптички зум. Препорачаната цена од производителот е 500 евра.



НАСЛЕДНИКОТ НА УСПЕШНИОТ



По долг период "Motorola" конечно го објави вистинскиот наследник на оригиналниот RAZR. За разлика од својот претходник, RAZR 2 нуди многу повеќе и не е само обичен "fashion" телефон. Новиот модел е 2 мм потен, а кукиштето е изработено од многу издржливи материјали како алуминиум, хемиски обработено стакло и нерѓосувачки челик. Motorola RAZR 2 напредна и во однос на карактеристиките. Внатрешниот главен дисплеј е со димензии од 2,2 инча и стандардна QVGA резолуција, а надворешниот секундарен TFT дисплеј е со големина од дури 2 инчи - убедливо најголем надворешен дисплеј кога станува збор за моделите на преклопување. Меѓу останатите стандардни карактеристики и функции, RAZR 2 може да се пофали со 2 мегапикселна камера, HTML Интернет пребарувач, 3G, надворешни копчиња за музика, тактилна тастатура, bluetooth 2,0, синхронизација со Windows Media Player. Новата и интересна функција е наречена "Crystal Talk" опција, која додека се разговара автоматски го подесува нивото на гласност во зависност од амбиенталните звуци во позадина.



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**



Büro Makedonija **Büro Stuttgart**
Tel. 048 / 473 315 Tel. 0711 / 8 17 78 72
Mob. 070 / 711 788 Fax 0711 / 8 17 78 73
70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33 Mob. 0171 / 5 46 32 20
Feuerbach www.dautoski.de 0172 / 7 62 20 49